

**Листа на стоматолошки услуги што можат да се укажуваат**

**во ПЗУ – специјалистичка ординација по орална хирургија \_\_\_\_\_**

со седиште во \_\_\_\_\_

(оваа листа е составен дел на записникот бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година)

1.	Блокада при невралгија
2.	Екстраорална анестезија
3.	Припрема на пациенти со алергија при давање на анестезија
4.	Подигање на мускопериостално ламбо
5.	Остеотомија
6.	Хируршко отстранување (киретажа) на гранулационо ткиво по корен
7.	Интраоперативна подготовка и полнење на коренски канал, еден канал
8.	Интраоперативна подготовка и полнење на коренски канал, два канали
9.	Хируршка екстракција на заостанати корени после фрактура
10.	Остеотомија во функција на дренажа кај гноен периодонтит
11.	Апикотомија на еднокорен заб без полнење на каналот и без пломба
12.	Апикотомија на еднокорен заб со полнење на каналот, без пломба
13.	Апикотомија на еднокорен заб со ретроградно полнење, без пломба
14.	Апикотомија на повеќекорен заб со полнење на канали, без пломба
15.	Апикотомија на повеќекорен заб без полнење на канали, без пломба
16.	Апикотомија на повеќекорен заб со ретроградно затварање, без пломба
17.	Апикотомија со цистектомија на радикуларна циста
18.	Цистектомија на радикуларна циста со екстракција на забот
19.	Цистектомија на резидуална циста
20.	Цистектомија на фоликуларна циста
21.	Цистектомија на ретенциона циста
22.	Оперативна екстракција на полуимпактиран заб без остеотомија
23.	Оперативна екстракција на импактиран заб со остеотомија
24.	Оперативна екстракција на импактиран заб со остеотомија и сепарација на забот
25.	Хируршко експонирање на импактиран заб со подготовка за ортодонтски третман (кортикотомија со остеотомија и фенестрација)
26.	Хируршко експонирање на импактиран заб со подготовка за ортодонтски третман (фенестрација)
27.	Жермектомија
28.	Премоларизација на молар (хемисекција)
29.	Реимплантација на екстрахиран или експулзиран заб со подготовка на канали и фиксација
30.	Репозиција и фиксација на фрактуриран алвеоларен гребен со трауматски луксирани заби
31.	Трансплантација на забен фоликул
32.	Хируршка обработка и сатура на рани на меки делови во уста и на лице (згрижување на мекоткивни повреди)
33.	Хируршка обработка, хемостаза со сатура на комплексни мекоткивни рани во уста и на лице
34.	Отстранување на страно тело од меки ткива
35.	Отстранување на страно тело од коска (секвестротомиа)
36.	Хируршко отстранување на корен или друго страно тело од максиларен синус со синус пластика
37.	Хируршко затворање на отворен синус по екстракција без присуство на корен во синус

	(со вестибуларно ламбо)
38.	Хируршко затворање на отворен синус по екстракција без присуство на корен во синус (со палатинално ламбо)
39.	Хируршко отстранување на корен или страно тело од мандибуларен канал
40.	Запирање на крварење со електрокаутеризација или лигатура на повреден крвен сад
41.	Вадење на скршен инструмент во каналот на коренот на забот и отстранување на страното тело, со задолжителна апиктомија и полнење на каналите
42.	Френулопластика на лабијален френулум
43.	Френулопластика на лингвален френулум
44.	Пластика на букални плики (претпротетска хирургија)
45.	Биопсија
46.	Подигање на форникс или спуштање на фундус (претпротетска хирургија)
47.	Хируршко отстранување на епулис на гингива без екстракција на афектирани заби
48.	Хируршко отстранување на епулис на гингива со екстракција на афектираните заби
49.	Хируршко отстранување на папилом или фибром на меките ткива во устата
50.	Хируршко отстранување на туморозна промена во коска (одонтом,остеом) до 1 см во дијаметар
51.	Алвеолопластика со отстранување на егзостози,подминирани места и подвижна гингива
52.	Туберопластика со отстранување на егзостози, подминирани места и подвижна гингива на туберот на максилата
53.	Оперкулектомија
54.	Ексцизија на подвижна гингива на алвеоларен гребен со сатура
55.	Електрокаутеризација на полип на гингивата
56.	Хируршко отстранување на екстраорална фистула
57.	Оперативно отстранување на атером,липом на кожата на лицето
58.	Нивелација и припрема на коскено лежиште за прифаќање на графт
59.	Припрема на графт материјалот
60.	Апликација на графт материјалот
61.	Припрема и адаптација на ресорптивна мембрана
62.	Апликација на графт материјал во екстракциона рана (презервација на алвеоларен гребен)
63.	Аугментација на поголеми коскени дефекти со алопластичен материјал без поставување на мембрана
64.	Аугментација на поголеми коскени дефекти со алопластичен материјал со поставување на ресорптивна мембрана
65.	Аугментација со нересорптивна мембрана (фикција со пинови)
66.	Земање на интраорален коскен графт
67.	Трансплантат на гингива,сврзно ткиво или други мукографтови
68.	Хируршка терапија на периимплантитис
69.	Отстранување на ендоосеален имплант
70.	Поставување на трансдентален имплант
71.	Френулопластика со ласер
72.	Корективни интервенции (пластика) на гингива со ласер
73.	Оперкулектомија со ласер
74.	Стерилизација на трауматска рана со ласер
75.	Стерилизација на инфламирана оперативна рана со ласер
76.	Стерилизација на коренски канал со ласер пред интраоперативно полнење при апиктомија
77.	Затворање на интраорална и екстраорална фистула со ласер
78.	Отстранување на хемангиом на слузокожа и кожа на лице со ласер
79.	Отстранување на фибром на гингива и кожа на лице со ласер
80.	Лекување на алвеолит со биостимулирачки ласер
81.	Стимулација на зараснување на рани со биостимулирачки ласер
82.	Апиктомија со ласер без полнење
83.	Апиктомија со ласер на еднокорен заб со полнење
84.	Апиктомија со ласер на повеќекорен заб со полнење
85.	Хируршка терапија на периимплантитис со ласер терапија
86.	Хемостаза со ласер

87.	Екстракција на импактиран заб со ласер
88.	Лекување на артропатија на ТМЗ со ласер (по посета)
89.	Лекување на невралгија на тригеминус со ласер (по посета)
90.	Стимулирање на создавање калус при фрактури (по посета)

<b>ДОПОЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ</b>	
91	Инфилтративна анестезија – спроводна, терминална и интралигаментарна
92	Одредување на работна должина на коренски канал со електронски уреди
93	Ортопантограмско снимање со анализ (класично или дигитално)
94	Интраорална ретроалвеоларна радиографија (класична, дигитална) со анализа
95	Припрема на ризичен пациент за оралнохируршка интервенција
96	Терапија на бруксизам – изработка и адаптација на индивидуален штитник за заби
97	Внатрешна и надворешна телескопска коронка (како супраструктура над импланти за подршка на тотални протези
98	Метал керамичка, без метална коронка или ЦАД-ЦАМ коронка (како супраструктура над импланти)
99	Директна изработена или конфекциска привремена коронка или мост
100	Отпечаток за супраструктура над имплантат
101	Планирање на имплантолошки третман ЗД анализа на СТ, студио модели
102	Поставување на ендоосеален имплантат
103	Козервативна терапија на периимпантитис и мукозитис
104	Парцијална или тотална акрилатна протеза
105	Продолжување на клиничка коронка класичен метод или ласерски
106	Хируршки третман на изолирана или мултипна гингивална рецесија
107	Подигнување на подот на максиларен синус – затворена метода
108	Подигнување на подот на максиларен синус – отворена метода класична или со пиезо апарат
109	Раздвојување на алвеоларен гребен класична метода или со пиезо апарат
110	Хируршки третман на парадонтопатија класична метода или со ласер
111	Ендодонтска механичка и хемиска обработка на коренски канал
112	Привремено и дефинитивно полнење на коренски канал
113	Дефинитивна оптурација на апикотомиран заб- со композит или нанокompозит
114	Трепанација на заб за дренажа
115	Хемостаза со длабока тампонада
116	Репозиција и фиксација на луксирани заби од траума со фиксациона шина
117	Подготовка и апликација на тромбоцитно богата плазма
118	Отстранување на супрагингивални меки и цврсти забни наслаги, машински или мануелно
119	Субгингивално обработка и киретажа на парадонтален џеп
120	Отстранување на пигментации од страна тело или амалгамско обојување од гингива со високоенергетски ласер
121	Хијалуиронски и ботулински филери во периоралната регија

Комисија од Министерство за здравство на РМ  
Проф. д-р Владимир Поповски (претседател на Стоматолошка комора на  
Македонија)

---

М-р. д-р Марија Андоновска (потпретседател на Стоматолошка комора на  
Македонија)

---

Д-р. Елена Созовска (Министерство за здравство)

---